

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 45 став (1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 13 и член 22 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на xx септември 2022 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.4/22), издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип, во Прилогот точката 16 се менува и гласи:
“16. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “ЛАРС ЗРНОВЦИ”, со следните технички карактеристики:
 - а) назив на фотонапонска електроцентрала: ФЕЦ “ЛАРС ЗРНОВЦИ”
 - б) моќност на фотонапонска електроцентрала по фотонапонски панели: 64,6 kW
 - в) моќност на фотонапонска електроцентрала по инвертори: 54 kW
 - г) година на почеток и завршеток на градба: 2021 година
 - д) година на почеток на работа: 2022 година
 - е) проценет животен век на ФЕЦ: 35 години
 - ж) податоци за опрема:
 - тип и производител на фотонапонски панели: PİKCELL GROUP PİK380M(72)
 - број на фотонапонски панели: 170
 - моќност на фотонапонски панели: 380 W
 - тип, производител и номинални податоци на инвертор: FRONUS ECO 27 kW 3ph, моќност 27 kW, 2 инвертори
 - з) годишно сончево зрачење на таа локација: 1.618 kWh/m²
 - и) очекувано годишно производство на електрична енергија: 81.957 kWh”
2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука се врши по барање на Друштвото поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. “Гоце Делчев” бр. 34, Штип (во понатамошниот текст: Друштво), на 4 август 2022 година до Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на капацитетите со кои се врши дејноста односно поради зголемување на моќноста на фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЛАРС ЗРНОВЦИ” со инсталирање на втора фаза, УП1 бр.12-256/22 од 4 август 2022 година (во натамошниот текст: Барање).

Согласно член 8, став (5) од Правилникот за лиценци, Регулаторната комисија за енергетика на 8 август 2022 година на својата веб страница објави Соопштение за поднесеното Барање.

Друштвото ја зголемува моќноста на постојната ФЕЦ “ЛАРС ЗРНОВЦИ” со инсталирање на втора фаза, така што моќноста на истата е зголемена од 32,3 kW на 64,6 kW по панели или од 27 kW на 54 kW по инвертори.

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7 и Прилог 1 точка 10.1, односно од Прилог 2 Образец БЛ 22 од Правилникот за лиценци, во оригинал и електронски во .pdf формат. Друштвото го комплетираше барањето на 1 септември 2022 година.

Покрај другото, Друштвото достави Извештај од извршен технички преглед од надзорен инженер за градби од втора категорија за поставување на фотонапонски панели за производство на електрична енергија со максимален инсталиран капацитет од 1 MW на објектот ЛАРС Штип, објект Зрновци со моќност од 64,60 kW на кровни површини, 32,30 kW - втора фаза, на КП бр.5590 КО Зрновци, Општина Зрновци, со бр.0302-7/2 од 29 јули 2022 година, изготвен од Друштво за услуги, трговија и производство АКВА-ИНГ ДОО увоз-извоз Штип, со седиште на ул. “Пиринска” бр.148-А/3 Штип.

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање е потполно и согласно член 10, став (1) од Правилникот за лиценци изготви предлог - одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија. Предлог - одлуката, согласно Решение за свикнување на подготвителна седница бр.02-2215/1 од 14 септември 2022 година, беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на 16 септември 2022 година. На подготвителната седница немаше забелешки по предлог - одлуката од страна на присутните.

Регулаторната комисија за енергетика на xx септември 2022 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 45 став (1) од Законот за енергетика* и член 13 и член 22 од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија поради зголемување на моќноста на фотонапонската електроцентрала ФЕЦ “ЛАРС ЗРНОВЦИ” на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛАРС ДООЕЛ Штип.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-256/22
xx септември 2022 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

изготвил: Марија Костадиновска
контролирал: Фаредин Адеми
одобрил: Мерита Дема